

Што нема да се финансира со мерката 103 од Програмата?

- даноци, вклучувајќи даноци на додадена вредност,
- купување, изнајмување или закуп на земја и постојни објекти, независно од тоа дали закупот ќе доведе до пренесување на сопственоста на закупецот,
- казни, финансиски казни и трошоци од судски спорови,
- оперативни трошоци,
- користени машини и опрема,
- банкарски давачки, трошоци за гаранции и слични давачки,
- придонеси во натура,
- купување на права за земјоделско производство, животни, годишни рестенија и нивно засадување,
- секое одржување, амортизирање и трошоци за наем.

Кои се финансиските услови кои треба да се исполнат?

- Стапката на кофинансирање од националните и ЕУ фондовите е 50% од вкупните прифатливи трошоци
- Вкупни прифатливи трошоци по апликација се од 15,000 до 400,000 Евра, а до 800 000 Евра за инвестиции кои се наменети за прилагодување на целиот произведен капацитет со стандардите на Европската Унија.
- Вкупни прифатливи трошоци по апликација се од 800 000 Евра до максимум 3 000 000 Евра за за инвестиции кои се наменети за отворање нови кланици за живина целосно прилагодени со стандардите на Европската Унија.
- Апликантите може да поднесат апликации во вкупна вредност од 1 100 000 Евра од вкупните прифатливи трошоци во програмскиот период 2007 -2013. Претходниот проект мора да биде успешно реализиран односно да е завршена последната исплата за да апликантот може да поднесе нов проект.
- Активностите во рамките на прифатливите трошоци мора да се изведат после потпишувањето на договорот со АФПЗРР, со исклучок на физлибилити и технички студии, во рамките на процентот одобрен во мерката.
- Во трошоците предвидени во инвестицијата прифатливо е 3%, 4%, 5% или 12% од вкупната вредноста на инвестицијата да се искористат за подготовка на бизнис план .

Што е ИПАРД?

ИПАРД програмата претставува збир на мерки за спроведување на политиката за рурален развој која се стреми кон зголемување на конкурентноста и модернизација на земјоделското производство, постигнување на квалитетна и безбедна храна, усогласување со стандардите на Европската Унија за квалитет, здравје, безбедност на храната, здравјето на животните и животната средина, одржливо управување со природните ресурси и подобрување на условите за живот во руралните средини и руралната економија. Програмата ја зголемува можноста за пристапување до финансиски средства за инвестирање во скапата модернизација на економски одржливите земјоделски стопанства и прехранбената индустрија со цел да постигне согласност со минималните стандарди на Европската Унија.

Каде да аплицирате?

Апликацијата со сите потребни пропратни документи треба да се достават до Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

За повеќе информации:

**Тело за управување со ИПАРД
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**
Ул. Беласица 2, 1000 Скопје
Телефон: 02/ 3109 809
www.mzsv.gov.mk
www.ipard.gov.mk

**Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој**
Ул.Скупи 5а
1000 Скопје
Телефон: 02/ 3097 450
www.ipardpa.gov.mk

*Во рамките на ЕУ Инструментот за
предпристапна помош за Рурален развој (ИПАРД)
– Национална Програма за Земјоделство и
рурален развој 2007-2013 поддржано од:*



ИПАРД ПРОГРАМА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2007-2013



**Мерка 103: Инвестиции во обработка и
рекламирање на земјоделски производи за да
се реструктурираат и да се надградат до
стандардите на Заедницата**



**Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство**

Цел на мерката:

Целта на оваа мерка е усовршување на производството на агро-храна од гледна точка на производството, преработката и маркетинг на производите со висок квалитет, усогласено со правилата за безбедност на храната, здравје и заштита на животната средина

Кој може да аплицира?

Правни лица основани согласно Законот за трговски друштва, кои влегуваат во рамките на мали и средни претпријатија, даночни обврзници, регистрирани за обавување на релевантната дејност согласно Законот за безбедност на храна, производи материјали во контакт со храната и Законот за ветеринарно јавно здравство, Задрруги.

Кои се генералните критериуми за да се аплицира?

- Докажано професионално искуство на апликантот
- Да покаже финансиска и економска одржливост на инвестицијата преку бизнис план
- Да нема заостанати долгови према државата
- Да докаже сопственост или договор за користење / концесија на земјиштето за минимум 5 години; посебни барања има во случај на градежни работи, подобрување на систем за иригација
- Инвестицијата да е во согласност со релевантните национални стандарди за животна средина, хигиенска пракса и добросостојба на животните на датата на склучување на договорот и да е во согласност со минималните релевантни ЕУ стандарди на карј од реализација на инвестицијата.

Кои сектори се поддржани со оваа мерка и под кои услови?

Производство на вино:

- Набавка на опрема за финализација на вино и технологии за подобрување на квалитетот на виното
- Воспоставување на капацитети за складирање на виното и опрема за флаширање
- Активности за маркетинг
- Големина на потребните капацитет: 1500 – 55000 hl/ годишно

Преработка на овошје и зеленчук:

- Конструкција/ реконструкција на собирни центри вклучувајќи инсталација и опрема:
 - Потребно е обезбедување на договор со добавувачот.
 - Големина на потребните капацитет: 500 – 3000 t/годишно
 - Во случај на изнајмени објекти, апликантот мора да има договор за најмалку 10 години.
 - Во случај на изградба на нови објекти, апликантот мора да биде сопственик на земјиштето (местото на изградба)
- Купување на опрема за подобрување и модернизација на постоечките преработувачки технологии
 - Големина на потребните капацитет: опрема за сушење: 40 – 500t/годишно; опрема за замршнување: 500 – 5000 t/годишно; опрема за чување/конзервирање: 500 – 5000 t/годишно.

Преработка на млеко и млечни производи:

- Изградба/ модернизација на собирни центри за млеко вклучувајќи инсталација и опрема:
 - Потребно е обезбедување на договор со добавувачот.
 - Големина на потребните капацитет: 1500 – 30000 l/дневно
 - Во случај на изнајмени објекти, апликантот мора да има договор за најмалку 10 години;

- Во случај на изградба на нови објекти, апликантот мора да биде сопственик на земјиштето (местото на изградба)
- Модернизација и техничка надградба на опрема во капацитети за преработка на млеко.
 - Големина на потребните капацитет: 5000 – 100000 l/ден

Преработка на месо:

- Изградба на нови кланици за живна:
 - Големина на потребните капацитет: 10000 – 30000 бројлери/ден
- Модернизација на постоечките кланици за говеда, свињи и живина:
- Големина на потребните капацитет: живина: 5500 – 30000 глави/ден; говеда: 15 – 150 глави/ден; свињи: 20 – 300 глави/ ден
- Инвестиции во технологии во кланични капацитети и капацитети за преработка на месо кои ја заштитуваат животната средина (отпад, нус-продукти и третирање на води)
 - Големина на потребните капацитет/ преработка на месо: 2000 – 25000 t/годишно, живина: 5500 – 30000 глави/ден; говеда: 15 – 150 глави/ден; свињи 20 – 300 глави/ ден; јагниња: 50 – 4000 глави/ден
- Сите кланични капацитети мора да ги достигнат постоечките ЕУ минимални стандарди на крајот на реализацијата на проектот (крајна исплата)
- Во случај на изнајмени објекти, апликантот мора да има договор за најмалку 10 години.
- Во случај на изградба на нови објекти, апликантот мора да биде сопственик на земјиштето (местото на изградба)